

ИВАН ВАСИЛЕВСКИ

ЛУБ "БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО" СТРУМИЦА

С 821.163.3-1
ВАСИЛЕВСКИ ИВАН
Привев во тишината



100033781

COBISS SR



ПРИВЕВ ВО ТИШИНАТА

Современа македонска поезија

ИВАН ВАСИЛЕВСКИ

привеv во
тишината

1977

ТИШИНА КОЈА ГОВОРИ

Евидентен факт е дека во последните години во современата македонска поезија е се' поприсутна една нова поетска генерација, која со својата досегашна појава пред љубителите на поетскиот збор навестува нови поетски простори и креативни дострели. Најкарактеристично за неа е тоа што таа, за разлика од претходните генерации, не настапува поврзана со близкоста на своите поетски светови и своето поетско кредо, туку ја сочинуваат сосема различни поетски индивидуи, кои по сосема различни патишта ја бараат магијата на поетската реч, со различни естетски постапки ги откриваат своите творечки простори, противречностите и проблемите, темнините и светлините што се присутни во нив. Еден од поизразитите претставници на генерацијата, за која станува збор е и Иван Василевски, кој со досега објавените песни и со својот прв целосен поетски ракопис „Привев во типината“ се' повеќе го свртува вниманието како поет од кого во иднина уште повеќе треба да се очекува.

Иван Василевски е преокупиран со типината, но не со типината како обичен природен феномен, како апсолутен молк или како некаков метафизички поим. Неговата тишина е тишина која говори; низ неа како чудесни врјутоци извираат неспокојствата на поетот, неспокојствата на човештвото. Низ тие простори на типината се случуваат различни егзистентни сензации, чии амплитуди се движат од мракот до ерупциите на сонцето, од феноменот на смртта до свеченостите што ни ги подарува постоенето под овие крупни звезди, од „прните галии на очајот“ до „белите зори на исток како невести облечени“ и така натаму. Всушност, во таа тишина, во која како огномет прска едеи интензивен живот, поетот ја паѓа смислата на своето постоенje, во неа тој ги лови своите метафори и го изградува својот богат поетски свет.

Постоењето на човекот помеѓу раѓањето и смртта, во просторот и времето, е проблем кој зазема централно место во оваа поезија. Василевски е преокупиран со феноменот на минливоста, во која животот постојано го

следи трагичната сенка на исчезнувањето. Но тој сепак, не доаѓа до заклучокот дека животот е една трагична фарса, туку тој, покрај сите тегоби што ги носи, сепак, е една празнична озареност.

Копно нигде на видикот немаме
а низ долините на нашата смртност
неповратно звонат леле звонат
Арвјата на миливоста

Но, од друга страна поетот го поставува прашањето:

О дали вечношта е жед бесмртна што не' вика
или пак жедта за бесмртност е во нас вечна

Во барањето на смислата на човековата егзистенција поетот не' води на имагинарни патувања низ временските простори, од историјата до сегашноста, од пирамидите до планетарната хармонија, откривајќи ни чудесни световни полни со загатки и противречности. Заправо, таа временска димензија е една од најзначајните компоненти на оваа поезија. Поетот не успева да пронајде одговор на многу егзистентни прашања; тоа, пред се', не е ни негова примарна цел, но со самото поставување на многубројните прашања тој читателот го доведува до еден креативен ангажман смиот да ги побара одговорите што висат над неговото чело.

Еден од основните симболи на оваа поезија е љубовта. Љубовта со сета своја трагика и сите убавини што умее да ги подари. Љубовта која нема загради, љубовта во која ги почнуваме и завршувајме своите можностти и своите понижувања, своите немирни и своите спокојства.

Врз твоите колкови заспива векот И сјајот
на кожата ти гасне во магија сина
Како прна галија низ нас патува очајот
додека тивко јумираме во бела убавина

Иако љубовта може да нанесе бол, сепак таа останува она единствено живеалиште кон кое постојано се враќаме како кон самите себе, кон сопствената добрина и сопствената човештина.

ЧЕДО ЈАКИМОВСКИ

сонети за тишината

ЗЕЛЕНАТА ДОЛИНА СПИЕ

Зелената долина спие и како птица
со крилјата ги покрива нашите огнени тела
Ноќта ја банкува тишината и мртвите лица
на звездите пируваат врз нашите чела

Небото е над неа како црква на чиј
олтар векот на судбините лежи ранет
Зелената долина спие О љубена спи
и ти во песната од која не можеш да станеш

Низ неа како чума говорот на светлината
беснее и тврдините на времето се рушат
Но како далечна историја спие долината

оти будењето и' личи на мртва жена
во чија убавина и тишината се слуша
Зелената долина спие Спи и ти љубена

ВО ДУШАТА МИ ВОЈУВААТ ЧОВЕЧКИТЕ НАЕЗДИ

Тука низ мене течат неми и празни
пространствата што личат на хорови од звезди
Во дворецот на душата ми војуваат казни
боњем се свидетели на човечките наезди

На гробот од моите соништа зорите спијат
и незнајни војски тишината со црни стрели
ја бодат А од спокојот поетов елените пијат
темни векови и трагедии О наде се тие врели

гради на жената љубена Каде е таа рена
во која пожарите на страста се гасат
Надежта е нова инвизиција што ја чена

својата жртва И додека хорови од звезди
на лицето од инвизиторот мирно пасат
во душата ми војуваат човечките наезди

КАКО ЦРНА ГАЛИЈА НИЗ НАС ПАТУВА ОЧАЈОТ

Врз твоите колнови заспива венот И сјајот
на конката ти гасне во маѓија сина
Како црна галија низ нас патува очајот
додена тивно умираме во бела убавина

На твоите колена играат времиња луди
Тука спокојот е поразен Него го покорија
нако оргија во која жената се буди
На твоите колена почнува нова историја

Како невести облечени на истон бели зори
сонот на небото го мијат И чинам
на каминот ми човеков нако стрниште гори

твоето тело што ноќта ја разбранува
И додека на навал ја свирам последната тишина
нако црна галија во нас очајот останува

НИЗ ЖЕНАТА ПЛОВАТ БРОДОВИ

Низ жената пловат бродови како жерави
што немаат свој пристан и свое море
По нејзините бели брегови се тетерави
раскошот на тишината И како корен

во неа самува сонот на човечките судбини
О врз билото на жената времето стои
Ритуалот под конжата и' подига тврдини
и врз телото и' умира како незнаен воин

Низ жената пловат бродови како векови
и нови трагедии на платната од робот таат
Во неа се отвора храмот на казните човекови

и во неа звездите зреат како плодови
оставени на дланката од вечноста да траат
Низ жената низ жената пловат бродови

СМРТТА Е ЛУДА НЕВЕСТА

Смртта е луда невеста што како срна
во темнините на телото сонува бистри води
Дланката на очајот како предисторија црна
на нејзините извори почнува нови походи

Во ноќите таа како тихо блаженство звони
и низ неа во темен бакнеш спокојствата се будат
Врз зелените пасишта на надежта се рони
гордата осаменост на свездите Смртта е луда

невеста што копјата на болот ги дига
високо над народот како жолти перјаници
Таа горка тишина врз судбините ни стига

да навезе проклетства На конјата и' брестат
диви сознанија што силни како востаници
почнуваат нови походи Смртта е луда невеста

МРТВА АВРОРА

Ја начив до манастирот Таа сребрена река
се крена над бесмртноста како луда фреска
Судбината и' е ќелија во која ме чена
камшинот на надежта и во која блеска

копненот како сабја на силен коњанин
Ја начив до манастирот Таа чудна тајна
ги разбуди зорите на умот и божјиот лин
ние го отнривме во времето како трајна

измислица Ја начив до манастирот Аврора
ја најдов мртва во тишината на сјајот
Ако не постои бесмртност надежта мора

да е нонечна И ако надежта е нонечна
мора да е смртна верата О очајот
е само бесконечен и болката вечно

ГЛАДИЈАТОР

Не тагувај рају Кралот е нојесна победен
Под мене арената лежи нано зелена
погача исечена од копја О јас сум жеден
и во свеста ми труби мракот и плаче жена

во влажните пештери на смртта Нано метафора
се отвора земјата на робот и честа
негова е спасена Во очите ми горат
свездени флоти и нано инквизиција на свеста

низ черепот ми прснаат огнени стрели
Трупот ми е црква во која сvonата бијат
нано на празник и пируваат ангели

Не тагувај рају Ненаде плаче жена
и мракот силно труби додека тихо спијат
очите на мојата љубена во празната арена

ТАГАТА МИ Е ПЛАТНО

Тагата ми е платно што момите го белат
на реката На брегот и' вонземска грешница
блудува со векот и како циганка врела
пирува во храмот на мислата Тaa птица

што личи на зелено море сонува и плаче
нано волчица казнета сонот да го пие
од кајнаците на туфи неба О врачен
ми е пехарот наде што таа вечно спие

како мртва срна Во свеста и' е скинат
синцирот од звезди и смртта и' лелена
нано осаменост во човечната пустина

Плачи љубена и сонувај Пред нас стојат
темните легии на крвта Таа што ја чекам
ти можеби не си но ти си тагата моја

ЛИЦЕТО НА ИКОНАТА

I

Го најдов твоето лице пусто и немо
нано камена урнатина Врз него стенка
темнината на времето божем камшик и демон
ринаат врз жртвеникот на божјата сенка

Го видов твоето лице диво и слепо
нано испосничка ѕелија Во него е празна
верата и галиите на свеста свирепо
го масакрираат гневот на божјата казна

На твоето лице тајната е нано нива
во која и вселената е обична смртница
а бесмртноста нано болна неподнослива

На твоето лице открив безброј лица
и само смртта над нив се никоти кога
назнува се^{2*} што е од човека и од бога

2* Привев во тишината

II

Лицето можам да ти го видам и како звезда
што јава врз пророштвото на венот
Честа апостолска врз челото ти везден
заспива како кротка невеста и чена

телото божје да и' соблазнува Свездарот
го затвора небеското трло и в темнината
одот на човештвото застанува како брод
без нормилар На твоето лице вистината

е само човенова а убавината божја
Во етерна лаѓа седи смртта и господари
со редот на сите нешта а твојата конја

ако слепа страст во запалено масло се жари
врз божјата длака и умот му го надразнува
Ти спиеш како невеста а бог ти соблазнува

ПРИВЕВ ВО ТИШИНАТА

I

Спијат судбините и никој одот им темен
не го препознава во храмот на тишината
Отаде свеста бродоломи привевовт земен
и блудовек јава врз коњот на светлината

Спијат судбините во постела од галаксија
божем сонот им бескрајни времиња го новат
Привевовт труби Но спијат судбините Спијат
нако мумии покрај смртноста човекова

На најнакот од тишината само привевовт
ја бунтува надежта и пред ордите на гневот
вселената молчи нако пустина глушка

Спијат судбините нако мртво сознание
О ништо нема повторно да стане Се' спие
и во назната на спонојот се' исчезнува

II

Стани од тишината и гледај како езди
привевот низ редот на вселената Тука
билните умираат на ломача од звезди
Стани од тишината и слушај како чуна

барабанот на смртта по твојата убавина
Чекам и не сакам од песната да те будам
во која личиш на цвет од спонојот скинат
Стани од тишината и биди манар луда

кобила во трлото на сонот Оти допрва
жезелот на јавето ќе се крене и крвав
ќе му суди на човештвото Се разбудија

и билните Ги повинав од вечноста како што
те викам тебе од тишината Стани зашто
времето е најмоќен и бесконечен судија

III

Иде привевот од иднините нако еретик
и во прелогот на свеста 'ртаат сомненија
дена се' е бесконечно и се' во еден миг
Тишината блада во темни откровенија

божем се огласува поредонот на назните
Привевот доаѓа низ залезот на тишината
нако слепа предисторија А во празните
бачила на непознатото само вистината

ги чена мудрите востаници Нако дива
рожба најпосле од еоните се урива
сиот универзум врз човечниот жртвеник

Привевот се ниша во горна полифонија
О наква иронија наква иронија
се' е така бесконечно и се' во еден миг

ИЗЛЕГОВМЕ ОД РАЈОТ

I

Излеговме од рајот нано привиденија
и безлични нано судбини Во нас демонот
го снова жигот од мрачни искушенија
а бог не' напушти во јавето и во сонот

Излеговме од рајот па блудни сега ние
мачно ја чувствувааме неправдата со умот
Тишината ни го враќа првото сознание
што безочно ги руши занданите на разумот

Излеговме од рајот И тунा беше мртва
убавината што едри на волшебни бродови
убавината човекова и божја жртва

Излеговме бедни но заљубени во честа
Тунा на слободата ние сме и' робови
а во рајот бог и' се покорува на свеста

||

Излеговме од рајот и стасавме во венот
во чии олуци потопот е бесен пират
Демонот и бог се туна во ист пекол
а смртникот во жедта за бесмртност умира

Со вечна анатема од рајот излеговме
и со предизвик пред монахот на вистината
Таму бевме идентични со бога а туна сме
бесконечно различни но исти по судбината

Излеговме од рајот излеговме од рајот
нога разумот ни беше заслепен од сјајот
на божјата суета и нога свеста конечно

се сруши пред својата можна посмртна слика
О дали вечноста е жед бесмртна што не' вина
или пак жедта за бесмртност е во нас вечна

КОГА ЏЕ УМРАМ

Кога ќе умрам оставете го мојот одар
како задужбина на бреговите од честа
Татата ми да се распросне и нано кошмар
да потече по сончевите полјани на свеста

Кога ќе умрам поминете покрај мене
да видете колку сум беззначаен нано храм
што нема своја историја и свое време
нано миг што никој не го чека Кога ќе умрам

лицето ќе ми биде темно нано мумија
и мислата длабоко закопана во мранот
а во разумот ми незнајни пространства ќе спијат

Кога ќе умрам очите до закопот нека
ми бидат отворени за да гледам нано
стадото на тишината спонојно ме чека

ТАА ЛЕЖИ МРТВА

Таа лежи мртва во звукот на зорите
далену од болни од очи и казни
Лежи во белата страна на метеорите
а здивот и' го галат пространствата празни

Таа мртва лени во ергела од звезди
и јата од венови во заодот и' спијат
Лежи она слепа за сенанви наезди
лени нано мумија во човечните житија

Вечноста ја чена врз студени мозаици
а ненаде во ненои светови од сказни
врз неа слетуваат времиња ко птици

Лицето и' спие врз одарот на звездите
и далену од болни од очи и казни
таа лежи мртва во тајната на резбите

АТЛАНТИДА

На огнени почии од тишината идам
за да се заколнам во моето уништување
На прагот од вселената спие Атлантида
спие и го сонува своето повторување

Идам со времето на невидливи чези
предизвинот на божествата да го видам
Го затворам бесирајот во станлени новчези
и тука ја наоѓам мртва Атлантида

Стасав прв пред жртвеникот на иднината
и пред смртноста во бичот на судбината
Низ поилата на умот Атлантида плови

и надежта весла кон нова метафизина
Од мигот на вечноста јас сум предизвинан
и од ересот во човечките родослови

АПОКАЛИПСА

Гледам една кобила ја вјасаат иднините
и по неа псалми го огласуваат злото
Орди и катанци од маршот на судбините
во гром го носат очајот на човештвото

Ја гледам таа кобила осамена и бесна
Ги впрегнува ноќите во погреби и гозби
и чудата ги чека над векот да блеснат
Иде таа кобила Ѓе нема веќе ронбии

Ќе нема смрти ни радости ни надежни
Само мракот ќе стражари пред портите на дното
а сета вселена во напрсток ќе лени

И кога се буди во храмот на вистините
човечкото божество посилно од божјото
гледам една кобила ја вјасаат иднините

В О Д О Ч А

Тайната на умот под твоите тврдини рина
Светец со око ископано Мрак од него блесна
Останавме двајца во оваа базилика
Јас и господ сме туна сами и на иста фреска

Во смртта геометриска јас сум само миг
а бог е вечноштво што одамна е мртва
Тој бледа неизвесност јас силен еретик
И двајцата излагани во истата жртва

Пророштвата на светецот во намен ги сидаат
а моштите мои под манастирска плоча
Господ и јас измамени под иста апсида

Тој целат на духот јас очајник пијан
Ја откопав туна под леленот на Водоча
човечката вечноштво во четврта димензија

ЌЕ СИ НАПРАВАМ КОЛИБА ВО ТИШИНАТА

Ќе си направам колиба во тишината
од сништа ќе ја направам од мечти и земја
Проста колиба во која јас и иднината
долго ќе зборуваме за нешта што ги нема

Ќе си направам бела куќа во тишината
со прозорци нон други времиња и венови
На сналите од вечноста јас и вистината
ќе чекаме да се вратат претците човекови

Ќе си направам убав дом во тишината
со песни ќе го оградам со сvezди и птици
а крај него ќе пасат стада на светлината

Ќе си направам колиба од камен и цвеќе
затворена за сите смрти и смртници
и во здивот на тишината ќе бидам среќен

поеми за тишината

1

Во далечните бродови на почетонот
допловија незнајни времиња
и би незнајна празнина
А отпосле би бела светлост
и зацари Градителот на гневот
севремен и вечен во испраќањето човеково
Ете дојдоа рацете на неговите тажалки
и очите на нашите повереници
и се' му се покори на спокојот

Тишино простонародна и таинствена
како храм од диви несознанија
ни морето има брег да сонува кротка крв
што ќе ја скараат подземните флоти на казните
ни небото има знаменија да управува
со пловидбите на сите магии и пророштва
ни каменот има форма ни песонта тело
домовите наши да се свртат
кон громот на судбините

X O P

Тука звездите војуваат
за знаењата на пророците

и тука историјата ги убедува
коњаниците на Прометеј
дена заради сиржавоста на богоите
земјата ќе ја намразат проклетства
и оти во нивниот заговор е стравот
да не се запали судбородот на тишината
и да не се открие срамот на светлината

* * *

Тишино тајна нано почетокот
на сите вонземски двинења
Бела нано битна
и слепа нано стихија
Рожбо богодана со панцирни
гробници на лицето
Низ тебе се озарија сите прасудбини
и сите предистории
и во тебе ќерките дивјачки
се оплодија со други вистини
А кога творците на мудроста
ги облагородија дивјаштвата животински
во ноќта на човештвото се отвори
Долината на кралевите
нано гола жена и нано наследник
на смртните огнови

2

О тишино правселенска и несознајна
на твоите кули високи како ветувања
и во дворовите долги како патувања
би светлост и би блесок
пораскошен од будењето на жената
Би светлост во ветената задужбина човекова
како лузна во летописот на круноносците
Би силна светлост - и би народ

X O P

На лицата испоснички се огласија
далечните бродови на почетокот

Отаде земјата намразена
во камените градби човекови
сонот би конак
во кој убавините горски започнаа свадба
и водите се вратија во дната на мудроста

* * *

Тврдино кнежева што бродиш од исток
и тишино застаната меѓу алгите
на нашите жалосници

ти пред нас како непресушна тајна
низ глувите долини на вистината
и ти над нас како самотен брег
на големите измами
Ете дојдоа момите скротени
во кафез од свездени милувања
како паштерки болежливи и посрамени
Дојдоа црни и те разделија
од темнината нововековна
а дојдоа зелени и те измамија
како љубов на рамето од прељубнинот
Се намножија голи за да го поведат
твојот народ на похотливи грабежи
та отпосле да измислат бели градови
во кои ќе ти судат

О тишино благословена и покаена
во срцата на нимфите
и свечена во своите невидливи походи
мудреците како нормилари на власта
му се поклонија на твоето царство
во кое палмите везат
зелени музи и горчини
Танжеа само славољубните војсни
во чии крунисувања тишината
го усидри замонот на тајните проклетства

3

Судбино оплакана врз платната
на нашите белолинки посестрици
и крената во нашите скитања како востание
врз широките колнови од жената
отпосле дојдоа херувимите да се помолат
за одржување на годишните гозби
а не беа чуени ни во храмот веророден
ни во дивите знаменија на сфингите

X O P

Песната нека ги озари нашите бели мумии
во напивката на небото
и ветерот нена ги успие нашите бродоломи
на периферните шуми од тагата

Видовме како жреците ги переа знамињата
на своите колебливи воини
и чувме како водите ја крунисаа победата
врз престолот на минливоста
Спиевме заедно по номадските ливади
и на еленски кожи ги милувавме
најженските блаженства на горјанките
А своите кошмари ги носевме

како ослепени војсноводци
во големите светилишта на танкалните
за да не дотечеме во долините на очајот
Убавината и бесчедоста ги плачејме
низ налетот на ордите
и народот го скиставме по нагонот
на племенските танцови
а шутот што го испративме да ги дознае
убавините на кралските юерки
се врати да ги освои нашите љубопитства

* * *

О глупост возвишена во својата
паганска напаст
кралицата не ги признала нашите прстени
зашто била ослепена пред канкувањето
на музите севенковни
и била разголена била разголена
нако тагогром во банарните цветови на житото
гола да ги баннува дланиките на народот

X O P

Песната нека ги озари нашите бели мумии
во напивката на небото
и ветерот нека ги успие нашите бродоломи
та само тишината нека легне
врз топлите ѡници од харфата
нако судбогласник на робот
и пред вратите на сите прекројувања на светот

а во трагедијата на делбите и преселувањата
нека ја најде нашата земја
што во очите на копјата ја видовме
осудена на заборавање

* * *

Од Градителот на гневот до вас горни
во горната скрнавост на просторот
и тихи во тихата неповратност на времето

Јас сум цареубиец о жено висока
и огнолика во љубењето
Жено разгорена нано невенчано време
по стрништата
кон тебе ќе ги поведам моите флоти
да ми бидеш пламено пристаниште
и љубејни те ќе умрам неисплакан
нано знаменосец врз твојата кожа
Против твоите тврдини
ќе ги зbesнам моите коњаници
ќе те најдам нано сонуваш венолични дворци
на моите извори исчистени
и тука ќе ја исплачам мојата прататновина

4

Пред нас би река
оставена на лицата од пророците да мирува
Ветувањата на нејзините мостови
не' водат во вечните тишини на зорите
а во жедта кон неа се разбуди паганска љубов
убава и топла како Циганка
и жестока како бесен водотек
И би таа љубов посилна
од сите владетели на темнините
нано непобедлив пират
по самотните мориња на зборот
Тоа тишината ги расплете косите
на своите погребни кочии
и небото како уморен коњаник
легна врз твоите колена
да сонува црвени бајки
та во источните стебла на спокојот
се кренеа перјаници
налик на мирисот од тајните убавини

* * *

Тишино горка како балада
во слепите почетоци на презирот
и моќна како лебот во благословот

на народската вера
на твоите водопади елените
темна историја пијат
Пред високите порти од царските сидини
и пред богојелните пожари што продолжија
да ја испитуваат болеста на хризантемите
само тишината во мешиинки ги донесе
моштите на световните смирувања
по кои потоа народот плаче неутешно
кано врз разбојот на својата судбина

О матни задгробници
и невидливи теченија на резбите
ќе дојдат ли тие времиња да го славиме
сонот на нашето спасение
и миро да потече под храмот
на утринските радувања

X O P

О тишино таго наша зелена
и звездоберно несреќна
кој од нивите наши ќе го истера
твојот времегон
Голи ни се рожбите кано громови
во црните преображенија на векот
гола е једта во човечкиот мракобес
и во слепите храмови на жената
Таго наша зелена и звездоберно несреќна
времето е тешко о времето е тешко
во нашиот земјород

5

Од непознати места стасаа силни карвани
нако слепила по кружните басамаци
на историјата
и како години врз белите
свездени воздишки
а низ заблудите спојојствата се скараа
нако боговите на Олимп
и како часовниците на челата
од темните исченкувања
И правејќи си шатори
врз прозирните колкови од убавината
стасаа силни и стасаа мојни

X O P

На лицата испоснички се огласија
далечните бродови на почетокот
и долетаа како кралицата на женските ноќи
во срцето на тишината

На лицата испоснички се запалија
горните страсти на жената
а господарот на небесните светлини
ја распосла душата на народот

врз долгите дланки на копненкот
и по зачнувањето на глупоста
пепелта заспа во култот кон огнот

Па стасаа умни и стасаа мудри
што на платна од презир
со незнајни судбини ги везеа
очите на палмите
а дојдоа со блаженство прекорени
и со аскетски темнини во измамите

Којзнае од кои предели
прену прашумите на болеста
и прекну водите на вечните трагања
стасаа до зелениот класород на мудроста
И којзнае и којзнае од кои подземни реки
што течат низ расцветаните утра на поемата
стасаа убави и стасаа лични
подароци да и' донесат на тишината
за да можат да ја скротат
таа благоглаголива горјанка
во храмот на ритуалите

6

Царот панично тргна да си го бара
својот расфрлан народ
по долгите теченија на смртта
Во раскошот на злoto
о мртва си моја нилсна баладо
моја лирска рамнино
заспана врз сивите празнини на спокојот
Сити сме од сенакви нејности
и желни за повторни рафања
оти низ блудот ни со пастирките
нашата икиндига буннува
во грлата на кавалите

Така говореше Градителот на гневот
заскитан низ сонливите долини на песната
а усните негови останаа
невкусени од робинките на болот
да једнеат врз каменот на бдењата

* * *

Свештенику дојден со големите
походи на славите
а испратен од господарот на знаењата

и од господарот на убавините
пушти не' да пееме
за горчините на нашите неповратности
над кои тишината чади како вероисповед
во големите понари на венот

X O P

Кој ќе се обиде да ги запре
часовниците на неможноста

Од високите кубиња на царствата
некој ни ја пееше беседата
за искривените простори на вечноста
а свездочетците ги открија
ќерните на тишината
нано во говорот со светлините ја величат
желбата за непрестајни страдања

Тана зборуваше Градителот на гневот
пред чарданот жртвеников опиен
од мирисот на зелената бедуинска тага
Во пазувите на неговите гаталки
ја измислија клетвата против прељубата
и против женските напасти
И плачеше тој како Карthagена
над јарболите од обновувањата
оти беше осуден за разбојништво на религиите
а усните негови не стасаа
да ги внуват робинките на болот

Х О Р

О творци на сите непознанија
свездольубни и смртни
во безочноста на времето
и бесмртни на зелените кладенци од песната
кој ќе се обиде да ги запре
часовниците на неможноста
та движењето да ги открие
прстите на прапочетонот
и просторот да заигра во судбогледот
на човечките дофати
Творци на сите непознанија
и резбари ранобојни
кој ќе го опише бичот на голите прасоздавања
и кој во нас ќе го затече битието
богато во пирот на уништувањата
Творци на сите непознанија
кој ја устольичува ништојноста
и кој знае и суди за бескрајот на движењата

Од расцветаните утра на поемата
стасаа народи и стасаа огнови
за да можат да ја скротат тишината
како благоглаголива горјанка
во храмот на ритуалите

7

И би народ
Од дната на горските кајнаци
слегоа изгладнети орди
Имаа неподатливи клетви
во сиромашното пладне на очите
и носеа недоделнани крстови
во жолтите задгробни души

Ги видовме ги видовме ордите
о неповерливи мајки на далечините
Морето нека не се вообрази
во својата паганска глупост
и во крвта црнечка
нека го крене робот на востание
Ги видовме ордите
низ дивите прстенисувања
нано голи сабји во самранот на историјата
Ги видовме во привечерината
кога пустината се стеснува
во тајните на големото небо
Бараа бели радости пред бедуинските шатори
и го чекаа идењето
на непознатите копјаници на љубовта
Ги видовме ордите

Се намножија окolu огновите
што ја креваат тишината
над недогледното жолто море
и кротките верности на пустината
на камили ги одведоа
зад насипот на нивните несвртувања
оти беа таинствени и беа привлечни
нако моштите на незнајните војсководци

Водите нека го благословат
мирот на вечните одречувања
и молитвите нека го подигнат
храмот на оазите
што ќе го свртат лицето на ноќта
женска и човекова
кон запалените лица на пирамидите

Ги видовме о ние ги препознавме
паганствата на ордите
а љубени беа блазе им сакани беа
од нечујната смрт на земјата
и плачени беа од сонот на тишината

8

О пирамиди високи ќерки на пустината
и камени ќерки на столетните минливости
ненаде од бескрајот дојде мудроста
покрај вас да го оплоди своето слепило
и радоста ви циганска да ја разљуби
од итањата на безверните сведени
Оној што ќе ве допре нема да ја премолчи
заразата во вечноста
и ќе посака еднаш да ги подигне
тешките љубопитства
од саркофазите и некрополите
фараоните да ја воскреснат
прачедноста на историјата
и каменот да го отвори
своето изделано срце
во кое на престол од ветувања
царува судбината на народот

Тоа беше беседата на небото од памтивек до нас
и назад од својата служба отпуштена
беседата на небото што ги искушува билките
во нивното непогрешно умирање
и беседата на небото што во езерата ги фрла
јадиците на големите уништувања

Тоа беше беседата на небото што отпосле
тајно ги хулеши чедоубиствата
пред бумерангот од великитв
бродоломи на власта

X O P

Фараоните нека ја воскреснат
прачедноста на историјата
и песната нека ги озари
нашите бели мумии
а потоа сите да ја оплакуваме
неизбежноста на смртта
што негде во жалоспевните постели
на етерот болно одзвонува

9

Леле владико
во книгата на симнатите мудrostи
да се спомнат имињата на звездочетците
и во книгата на силните
водите да го изрезбарат дофатот
на твојот метузалем
па да се отпатува во домовите
на царските повереници
со карванот на безизлезнота

О клисуро непристапна
за походот на простосмртните
во почетокот на сите враќања
и во истекот на сите религии
нека има страдања по кои со љубов се плаче
а во горкиот шепот на женските измами
нека се признаат битките
во храмот на поводливоста
за да се зачува верноста на тишината
И нека се отворат портите на прељубата
та бедуинките нека се разголат
пред страста им расцветана
и жешка како пустинско огниште
и како кротки зеници да заспијат

во желбата за допир
Па штитовите ни ритерски и достоинствени
да се преточат во зелени нимфи и во зори
красноречиви како исконски спојувања
и по нив да полуде спокојот на резбите
што ги тнаат убавините на тишината

* * *

Владино црносвет ништојнка ни е крепоста
во која песната коленичи за фениксови крилја
и врачена ни е маката како небо
во зелените пехари на ноќта човекова
и како војска заробена во врелите
пристаништа на жената
Владино црносвет и фрескољубив
родот човеков осамен
во некрополите откапува ереси
и во срцата на жените лелена по неродства

О огнот го пустоши семето прасудбинско
и веновите не може да си ги преброяи
веможните си ги заборава
во тешкиот времемрак
Нужноста царува во тврдината човекова
и глупоста ја буди тишината

X O P

О колну е се' неверојатно
и во кругови од безочни надежи повторливо
и колну и колну е се' во ништојнно тонење
темно и ништојнно

10

Ги знаеш ли законите на свездочетците
тишино благоглаголива и белогрла
спрострена врз белите погачи на каењата
и можеш ли да ги откриеш родословјата
на сите принцови и на сите рудонопи

Леле блуде народот значал син
од незнајни води баннуван
сilen како свездоносец
и расколебан пред мистичните
бескрай на очајот
Тој ќе ги симне неверните бојества
на нактусите и палмите
под пирамидите да молат за височини
кано покаени верници
пред храмот на вероглаварот

Така говореше Градителот на гневот
во нашите завети крунисан
и поразен од бедата на минувањата
иноносен и неден за нови обновувања

ХОР

О воини на големите видувања усидрени
оттука минуваат сите перјаници на векот

Горди копја што слушате свездени слободи
во тивните поплави на зорите
и неми очи на тишината оставени
врз белите бунтови на сфингите
низ нашите соништа броди
несознајноста на освоените предели
Копно никде на видинот немаме
а низ долините на нашата смртност
неповратно свонат леле свонат
drvјата на минливоста

11

Судбината човекова се повторува во кругови
и очите негови бдеат
крај изворите на неповратот
Во сините бродови на тишината морепловците
му носат подароци на славољубјето
и мецените трагаат
по расцветаните раце на Ифигенија
како историјата по далечните
пантомимики на прачовекот
А солзите ни течат врз глинените тепсии
небаре ја продаваме штедроста
на нашите благословени трпези
по светските мориња на пророштвата

Можеби премногу жалевме што од нас
се оглушија кралските престоли
Ноќта веноразборита на рибарите
им ги канкуваше беседите
за рафањето на мудроста
и за генезата на праформите
а тие во своите навлажнети мрежи
ја сонуваа горната полифонија на робот
Врз вечните води на молчењето
заспаа веслата на правдата

О Минено пијана во шарените
подземја на Арголида
кано престапница фатена и пресудена
по законот на народот
менадите да не' донесат пред сонот
на твојата престолнина
и војсноводците да не' соберат
во камените полиња на катарзата
Не сакавме да го прооколнуваме
потомството на Крон и Геа
зашто нам не ни беше судено
да бидеме покровители на клетвите
Нам ни заповедаа очите да ни останат
кротки крај врутоците на менувањата
а на високите јарболи од митовите
ни синот на Јонија не ги испрати
хвалоспевите на слободата
туку ја воспее глупоста
за незаузданите поклоници на убавината

* * *

Елено ненатадневна се уноттивме
во зелените предистории на тишината
за да ги откриеме свидетелите
и пороците на гревот
Нашиите утра престанаа да бидат милувани
во блудовите на жената
оти нема кој докрај да ги разголи
славољубјата на пиратите
што крстосуваат по женската

половина од царството
и нема кој докрај да ги расфрла
жештините на одмаздата
што ветруваат по измамените
водонази на љубовницата

ХОР

Кралот ќе не' миросува во бекството по нас
родот ќе си го препознае
врз големите итања на времето
и ќе посана да биде ослепен
за да не ги допре гробниците на народот

О сонцето да го славиме
и славата негова да ја симнеме
врз брегот на заблудите
оти смртните се кренаа
против болеста на светлините
што на лицата испоснички ги огласија
далечните бродови на почетонот

12

Еве во чест на вистината да се нажат вистините
за овоземските парничења на власта

Тишино знаменита и горда
нако непобедена војсна
и тишино грозна и гладна нако гилотина
некој ги пренрои нашите првородни проклетства
и ние дојдовме под твоето засолниште
Силните ги сместија своите слуги
во кулата на круните
и ги напишаа законите за народот и робот
а светлоумните ги оставија да пеат
за брзањето на песочните часовници

Ете историчарот во чест на сите невраќања
нека биде поблиску до каменот на тајните
Него тишината ќе го дарува
со свадбени придружници на мудроста
и ќе го позлати во долгите пирови на времето
оти тој ќе ги запали темните прашуми
од зачнувањето на големите столетја
и нему ќе му припадне честа да стане
богохулник на вечните теченија

* * *

Само во чест на вистината да се накнат вистините
за овоземните снитништва на музите

На твоите раце о тишино видовме тело од жена
под знакот на праформата
кано ронјба богодана и кано билка најдена
во постелата на нашите племеродства
и преспавме во тишината на амбисите
кано темна река и кано зелена мрежа
во пропаста на големите гладувања

Вајарите нека ги откријат
убавините на минливоста
и славите нека го снаменат
чинот на траењата

XOP

Мајстори на велелепните мермерни
вечности и оставнини
рогот ќе ви ја исвири
тихата поминливост на славите
а ние ќе ве надминеме
по огнот на доживувањата

13

Не кашувајте ни дена тишината
не е понежна од Зарифа
најдена врз мозаиците од царството
и во прекрасното спокојство на горите
не будете ги тихите најнаци

О жено жртвувана на поднојжјата
од мртвите убавини
ноќта ти женска направи ја блудница
посилна од заводливите реки на Кирна
и дигни го светот од горките
тишини на нирваната
Жено жешна нако жито на гумната оставено
и жено жестока нако копнеж во утрата човекови
пушти ме да го извајам храмот
на твоето првродно тело
на усните да ми заспие твојот слогомор
Отпосле нека ме остават на заодот
да ми суди жестокоста вонвременска
и закопот нека ми биде во белите
бродоломи на твоето чело
оти тука не достига смртта во надзорот
О наддуховна убавице на поезијата
нека не' изделаат заедно

во поднебјата на пустинските растојанија

* * *

Тишино наше прво пренојиште
во одмаздите на ехото го сознавме
внусот на песната
Тишино прво првидение во нашите
обрасци на будењето
ги видовме твоите прсти врз новите
пристаништа на струната
Беше убава како ловиште на тајни
бисери и ронжи
и беше чудесна како дијадема
на женските божества од круните
а беше чудотворна и восхитена
како силните одблесоци
во замонот на создавањето

Тишино во радоста прво сомнение
и прво открытие на тунниките
под кои ги слушавме крајбрежните
довинувања на женските дојни
уништувањето би освојување на крепоста
во утринските копнени на жената
и немојен жерав во небесните
разврати на верата

Песно приклонета кон болките
како верница до телото на пророкот
што го исцелува духот од болести

и песно оздравена врз моштите на времето
туна остана пепелта
од горните стишувања на страстите
А смртните почнаа да те носат
во назирањето на победите
нако расцветан изгрев
разбуден врз моминските образи
и нако разголена жена во грозница
од несонувани балади

ХОР:

Низ времето штедро одзвонија
бреговите на пророштвата
нако радост во ехото на празничните камбани
низ времето се роди смртта
за да умираат господарите на народот

О тишино наше прво развенчување
и во песната жестока
нако напаста на Дораните
Кругови кругови богопратенички
и народословни
ништо не е почнато
во зачетокот на нештата
и ништо нема да заврши
во крајот на суштествата

14

Од исток и од запад во чест на вистината
да им се поклониме на вистините за мудрота

На твоето лице о тишино сенародна
и во црквата световна од народот исплакана
се исначи мислата со своите
придружници во митарствата
Во очите дивјачни се обелодени
едрото на нашите магии
а во своите вечерни молитви
drvјата го видоа небото и над него
вњарените прсти на законот и редот

О мудрост заткаена и распашана
во крепоста на спокојствата
во твоите блаженства и ние сме блажени
нано дарители на здравје и магии
во тебе разубавена - и ние убави
на дофатот од варварските беззаконија

* * *

Станете вие што ги гасите
слепите долини на историјата

и вие усидрени крај волшебните
богозданија на Ганг
Брама нема да ви ги одземе ветувањата
во мистичните шуми на исповедта
и Буда нема да ви ги сруши
белите храмови на сознанијата
Станете вие што дојдовте
отнај вечните мирувања на душата
нако пратеници во царството на прамудроста
Монсунските црвенила и вас ќе ве спарат
со грозоморот на ноќните бдеења
оти Шива е конечниот господар на нештата

И вие гласници зад жолтите оглушувања на Гоби
станете во прекорот незаснитани
нако сјајот на звездопатите
и по духот несвртени кон хаосот на битието
Морето ќе ве крене од немојта и ќе ве ослепи
по белите врвици на гревот
Станете и вие со аскетски гробници
во светите сиротувања
и простосмртни нако еретици
во распнувањето на мислата
Телото на жената ќе ве измами
на своите бели извори
и очите ќе ве осудат во расношот
на женските заточенија

И вие горни во горката скријајност на просторот
и тихи во тихата неповратност на времето

станете без колебања
од бедните заблуди на семојта
Ете Заратустра е восхитен
пред бремените раскоши на мудроста
Станете и вие верни во верата на Ацтените
и во бескрајот на свеста бескрајни
како гороломноста на Инките
Станете о вие усидрени во жолтиот метеж
на азијатските предосвојувања
и вие што врз зелените воздишки на Нил
ги откривте математичките височини
нано аргати во инокосните светилишта
на сознанието човеково
и вие без определби о разбудени
нопја на истината
станете да ги видите бродовите
од Фениција до Јонија
и од Јонија до столетните
зnamенија на Сирануза

И вие поклоници на иноверните
легии на Перун
и вие кренати во виорот на историјата
од Карthagена до храмот на славата номадска
станете и ќе бидат огласени
најмрачните событија
оти од изгревот на тишината идат
звездени принцови на мислата

15

Од изгревот на тишината дојдоа
свездени принцови на мислата
нако карвани низ симнувањата наши
женски и човекови
Од изгревот на тишината
и назад до нас повратени
се кренаа флотите на мудроста
А во тишината од бесконечното до нас
и од нас до универзумот
непознат патник го фрли семето
пред чинот на неговото 'ртање
и посеа народ и би народ
И во светите мисии на поемата
непозната жена зачна сомнение во постоењето
нако во верноста на љубовникот
и по нас дофтасаа конјите на скепсата

Но не плачете о огорчени
и на своите везови закрепостени
нако робовласници на крајречните имоти
Вашата бледа смрт ќе молчи
и ќе линува во видувањата на народот
и вас ќе ве кренат повторно
да и' се поклоните на тишината

Тишино осамена како запален времеод
во совеста на човештвото
и предисторијо моќна и разумна како пронаоѓач
на непознати сличности во родоскрвјата
дојдоа странци што не ги слушнаа
ни прилевите на хорот ни беседите
што ги испеа Градителот на гневот
фрли ги мрежите врз гладните далги на мудроста
и'ислушај ги нивните кажувања

* * *

Еве во чест на вистината се кажаа
вистините за овоземските знаменија
и во чест на убавината се видоа
убавините на дофатот од светлината
А еве и во чест на задоволствата
да се испратат задоволствата во дворецот човеков
како дарови во домот на саканиот

О жената ни е лакомост и алчност без споредување
и жената ни е стихија
разбесната во нејзината податливост
како бледолик копјаник на смртта
Еј итањата ни кон тоа тело се поголеми од мудроста
за бескрајната деливост на просторот
и страста ни за таа бела нонка
гола и пламната во љубомората на сонцето
станува појестока во нас жестоки
до нејзините ноќи да се допреме
О ги заборавивме учењата за идеите и формите

и ја губиме битката крај женските дојни
набрекнати како експлозија на водите
И се' се уништува и се' исчезнува
во допирот со нејзината гола долина
и се' потонува во блудот на нејзиното дишење

16

А ете битието е фатено
на црните извори од големите тајни
кано крадец врз слатните дојни
на неверните сопруги што ги ченаат
пренрасните поила на дразбите
Битието е најдено врз брефтањето
на намената вечност
и покорено е со почести како сонот
при будењето на паштерките
и кано устоличување на новите
принцови на трагањето

Фатено е битието
Неговите прсти се расфрлани
по реките на незнаењето
и неговите ноции осамени
по бреговите пусти и востанички
О се' е недонајано
пред звездените хорови на тајните
А наде ни се утринувањата наде пладнувањата
Еве дојдовме на свечената ужина
што робот ја приреди за слава на тишината
кано скромна раздавница што ја готват
верниците за слава на верата

Па затоа пред големите празници
фативме зурли и тапани
нано во чест на обрезите
а на светите места и на местата
наде што почнуваат градбите човекови
принесовме дебели нурбани
нано во црквата дарови
О наде ни се бдеењата а наде видувањата

Кој некојпат бил осуден за неточно поротништво
во судењето на епохите

X O P

Само народот и робот
о само народот и робот

Фатено е битието како одметник на минување
и како флота на образите од чекањата
О наде ни се заблудите а наде надевањата

По нас ќе тргнат само момите
неодолжени во верувањата
нано стада по бисерните падини на очајот
и по нас ќе заскитаат населбите
нано водите по судбовезот световен
Ај наде ни е радоста а наде потомствата

Кој бил некојпат камшикуван
заради масовно пркосење на владетелите

Речете ни додека не стасале оние
што сонуваат златотечни потоци
оти тие ќе се наведнат над земјата
и ќе го раскажат и она што уште не е дојдено

X O P

Камшинуван е народот камшинуван е робот
о само народот и робот

17

Ја заспавме тишината во горките
балади на векот
нако сејавања за лудите болести
и слеговме непричестени
во мракобесните долини на жедта
О тишино непремостива и горделива
најдени сме во законите на незнамењето
небаре го чекаме почетокот на војната
против назните човекови
И зарем само тоа зарем само тоа
је ни препишат записничарите на времето
А не се дослушани сите доушници
за налетот на смртноста
и сите барабани во сведочењето
против тишината

X O P

Кој ќе ни ги соопшти славите
во небесните храмови на оргулите
оти ете историјата не' остава
на басамаците од времето
сами да трагаме по словото на тајните
богохулнички и правоверни

Нена ја освојат земјата на робот
на чии водопади елените темна историја пијат
па после робјето ќе се крене против звоната
на безбожните брегови од честа
како крстоносна фурија
против ненаситноста на грабежите
Нена ја освојат таа земја
во која изгрева пеколот
па повторно ќе и' носиме подароци на тишината
како во поклонничките истоци на жртвениот

Тишино на протек низ крвта ропсна и човекова
и тишино во лицето неоткриена
нако лицата на пророците
ние оставени во пасиштата на срните
да судиме за празнувањата на смртните
и голи во раскопот на женските блудови
да ги славиме дарителите на стихот
што ќе ги запишат моштите
на сите откажувања во чест на робот

X O P

Тишино чедољубна
по тебе ќе го расфрлам мојот народ
сеној да те бара и да не те најде
Нена ја освојат земјата на робот
нена ја освојат војсководците
севремени и силни
и нена ја поделат на нивните поданици

па после ќе ги чекаме востанијата на копјата
кано дивеч во утрата на шумите
О нена ја освојат земјата на робот
и робот од сонот на тишината ќе се разбуди
во горните балади на векот

* * *

Ќе ви пратам преведувач
и тој ќе ви ја преведе трагедијата за робот
а стихот нека ми пријде
и во чест на вистината
ќе бидат соопштени вистините за бичот

О ниско е робјето во дофатот на бичот
низон ни е праменот и болот севеновен
Пуштете го робот на слобода
оти тој е најблиску до сонцето
и на длаките ја има неговата тишина

Пуштете го робот на слобода
Врз прстите ни остана
само неговото бронзено лице
кано надеж разбудена во плачот на неутешните
и ние исковавме оружје
Ниско е робјето под камените градби на времето
и далену е робот од одот на светлината

* * *

На почетокот од прогонствата
би народ и би робје

Нека се обиде некој да се крене
над кулите од востанијата
па ќе му биде даруван последниот пехар
од истечувањето на поемите
Зарем ќе се обиде некој да ја спречи смртта
во походот на белите замоци
и зарем ќе застане некој пред портите на стихот
за да ја запре песната на изворите од тагата
Ниско е робјето ниско е робјето

18

Ниско е робјето о ниско е робјето
во звездените очи на тишината
и робот е за три гумни поблиску до бичот

Градителот на гневот завладичен
во прашумите на долгиот векостој
и напуштен од бискупот на милоста
нека ни биде придружник во каењата
и пријател во леленот

Тишино неизлечива нано верата на Хананејките
и богата нано разбојница низ лутањата човекови
Несреќо во нас разбудена
и таго освоена во нашите тврдини
не обвинувајте го робот
за колебливост и неверност
оти каде ни се манастирите
каде жезлите затрупани
Сесрдна тишино на бодрењата наши
тишино векотрајна и неосвојива
нано горјанка високоистасна
стасаа слугите наредени нано воини
и поцрнети нано ноќта
во плевните на родилните

на твоето жито да му се нагледаат
Во нивите ги оставија молитвите
крај огништата жените
и удрија по намените столбови на гревот

* * *

Народот да знае
клетвите не ни се продадени
сонот не ни е отсонуван
Зарем ќе ги оставиме востанијата на копјата
безнадежно да висат како дождови
на побунетото небо
и зарем сме толку очаени
Народот да знае народот да знае
о колкави се дворците во неговото рането срце
па хорот да ги прими неговите долгоноги убавици
во поклоничките храмови
наде што болеста се исцелува

Стасаа слугите како богови
во парадата на судбините
и како ации до источните брегови на богослужбите
Нека ни бидат придружници достојни и верни
во измолувањето на честа
и нека ни бидат заштитници
во бронзените окови на епохите
та хорот од височините да го повика кнезот
и да му го даде кнезевото како на земјата ветеното

* * *

О смрт попустлива

и милостива во нашите привиденија
господарне семојна без лице во покајувањето
и без тело во идењето
остави ни ги слугите да ни бидат придружници
верни во покајувањата и тихи во тажењата
Народот да знае само народот да знае
па на земјата ќе и' биде дадено ветеното
оти во нас о смрт е твоето бдеенje
и во тебе нашето ченање

19

Несреќо несреќо во нас разбудена
како заједното доенче на мајчините извори
и како задужбина на изгревот човеков
и таго освоена во нашите тврдини
со вас пловат нашите лаги
а во топлите горчини на летото
љубовта ни затворена како икона
во жолтите светлини на катедралите

О тишино непресудена
во световните обрасци на човештвото
кој тоа во нас преживува нога завршија
сите наши тајни и сите очекувања
и кој не' заменува во одминувањата
кој во вистинотрагањата

* * *

Слушнавме како битието се бунтува во нас
а на пустите брегови од минливоста
сретнавме глас без тело и обленло
кано небото во очај без својата сенка
и кано непознат прапосетител
од други светлини и космовездија
Плачевме врз дланките наши и молевме

да ни ги продолжат утринските уживања
но бевме толку немојни во срцата
и премалени во духот
та навистина немавме право
на никанви одречувања
ни во името на темнините
ни во почитта кон вселената
О дajте ни неноја волшебна напивна
се' да заборавиме се' да заборавиме

* * *

Милоста наша плаче на брегот од судбините
како бело знаме во очите на предавникот
и тешка ни е жалоста во нас натажени
како зрело овошје на грankите
извиени до плачот на земјата
Походите се вратија против нас
и легнаа во нас да ја сонуваат
сласта на победите
Кој ни е заштитник во раѓањата
кој во збогувањата
и каде ни е мојта за пеење
како во хоровите на утринските радувања

Еве среќата не ни е понудена
во своите високи траења
туку во постелата на губењата
како во кратките прегрнувања на жената
Но не давајте и' на смртта
да ги отвори вратите на спокојот

додена во божествен пожар не го запалите
нејзиното женско име
оти ништо не е почнато во зачетокот на нештата
и ништо нема да заврши во крајот на суштествата

* * *

Во нас е човекот засвезден
нано во сините сонови на морето
и нано воин доследен во триумфот на верувањата
говорник и љубовник
во распрашувањата незаменлив и во одговорите
мудар и снаодлив нано синовите на Атина

Низ нас е жената соопштена и горда
нано смртница почестена во тишината
и нано доилка полномлечна
Плотта и' женска од зелено надифе
градите и' свилени ах градите и' свилени
во запалените снутови на љубовникот
и благодетни во светите храмови на мајката
Жената низ нас жестока и бесна нано катанлизма
во непогрешните походи на уништувањата
а нејзина во постелата нано тиха месечина
и разблудена во ноќните прегрнувања
нано нимфа врз вечните води на љубовта
Под нас робот и пред нас народот
заблудени во бескрајни трагања
Во темните исченувања
на нивните чела подигнавме замоци
за да биде подалеку чуена нашата проповед

Кулите им се високи ниско им е леглото
и оглушени се нивните водачи
како молитвите на очајникот
што чека да се повтори во големите будења

* * *

О несреќо разуздана
и таго освоена во нашите тврдини
со нас се крена поетот
како свето прочистување
на матните врutoци во духот

Ној е тој заљубеник во поезијата
што семне пред нејзината севременост
Еве го стасавме во пределот
на зелените тишини од зорите
ги заборавивме небесните знаменија
врз трпезите од скитањата
како недокосени ливади
пред навестувањата на дождарите
и го оставивме во служба на музите
поемата да си ја види
како на изворите од будењето
ги пие соништата од кои не сака да стане

20

Старешино белоразумен - годините ни зелени
на твоите јарболи осамнати
годините ни зелени и навестувањата ни инокосни
кано тишината заседната во храмот
на својата фантазија
Што ли мораме да мислим
на истекот од нашата чедност
и што ли можеме сами
на гробот од нашите сонувалишта

Еве ги бодревме трговците
што купуваа и продаваа жени
по жалосните мориња на хаосот
нако да држеа во своите ковчези
скапоцени токи и свила донесена од исток
и мислевме дека е добро да го славиме
доаѓањето на нивните бродови

На небесните тезгиња ја оставивме лъбовта
сама да ги доченува прекупците
а потоа патниците од воннебесните далечини
ни броја звезди во скотовите
Телата им неуништиви и непознати по дразбите
и телата им бесно заопштени со ќерките човенови

се истураа врз надифените ноќни оргии
а смртта им звекаше во очите
нано мозаик од измами
О тишино постелата ти женска и мена
намирисана со парфеми без потенло и траење
нојжата ти бледа и блудна запалена нано масло
на разгорениот ми камин човеков
пушти ме да ги изгасам тие зори
зелени во твоето будење
да ти ги милувам изворите сладострасни
да ти ги држам колновите востанички
кренати нано едра
во сините неба на љубовникот
и спуштени нано дождови
во тагата горда и прељубничка

Тана говореше Градителот на гневот
колеблив во признавањето
на својата неизлечива болест
и браколомен во тихите колиби на тишината
нано пратеник предодреден
на најнакот жртвеников да ги спаси смртните
Тана беседаше Градителот на гневот

А еве од нас горни
во горната скржавост на просторот
и нечујно тихи во тихата неповратност на времето

Оставете не' сами далену од човечките боишта
далену од царските сидини

и од кренатите ладала на принцезите
нано дната морски од банинжот на звездите
да бидеме прегрнати толку долго
за да не ни дофтасаат животите
женски и човекови
па да ги молиме боговите
за уште малну осамено очајништво
во волшебните градини на нимфите
Тука да започне и да заврши
нашата династија престолонаследничка

* * *

Смрт расностена таго наша зелена
и тишино недокрајчива по своите считања
низ гробниците на битието
Гозбо наша неповратлива
раскрилена нано првоневестинска радост
над сивата икиндија на поезијата
и болно наша покаена
во свадбените дарови на времето
ти го видовме само лицето
нано строго губилиште во одот на веновите

Смрт разголена нано блудница
и горда нано бедуинка пред својот
господар на љубовта
Жено оставена без потомства
и љубовнице напуштена
прельубнице безнадежна и прекрасна во љубењето
тишино серожбена и сесмртна

плотта ти жешка и женска
врз нашите усни поцрвенува
Свештеничке забележана како повојница
во нашите пророштва
и тажално непогрешна во пречекот
и посрамена во испраќањето
каде ни се ветувањата каде сонувањата

Тишино човекова и од нас отуѓена
доилно наша и заговору наш непроречен
тишино прародителска
и белино наша родопредавничка
задушнице поздравена и задгробнино бестелесна
кој нас ќе не' бунтува
против трагањата вонвременски
и кој ќе не' гони по векородните
истоци на мудроста

Тишино сенародна
и робинне истоварена во нашиот тагозем
кој ќе не' довинува на женските брегови од жената
Тишино ропска и бесмртна како поило
на богородичните извори од песната
кој ќе не' благослови
во мирот на вечните теченија
та стихот да ни пријде

* * *

Нека не' остават на некоја островска земја
на која нема ниту трага

од чинот на создавањето
Нека не' остават сами и голи
бедни и малоумни
нано завети назноречиви
нано игронази судбински
или нано пронлетства женски и човекови
се' да заборавиме се' да заборавиме

Нека не' разборчат од нашите
натадневни торжества
нена му дадат отпусница
на нашиот ранет блудовен
нано на раздавнина непронадена и неиспешана
и нена не' заснитаат по горките прашуми
на непознатото
нано безимени литургии и нано седржители
на нафори простонародни
се' да исплунаме се' да уништиме

X O P

О племе човеково -- разуздано и прогонето
од оазите рајски и небесни
племе незадоволно и расфрлано низ тишината
нано маново царство
племе военообврзничко и смрторасколничко
ракарено врз топлите дојки на момите
и одгледано во благословот на селанките
племе човеково и бунтовничко
подигни ги своите шатори крај рените и ловиштата
и крени ги копјата на востанички удригrom

Разбуди се народе венотиштен
и стани робје синциросано
оти еве низ осојот на тишината
во ночии зелени и раскошни
со гревомер и со жезел кренат високо
над бујните пасишта на слободата
огорчен и бесен иде монархот да ви суди

* * *

Тишино народольубна
и прва звездо цареубијна
праформо неодгатнатата
арабеско и цркво световна
родилко наша праисконска и севселенска
Тишино љубена
низ нас простена и во нас покорена
нако плебејка
во татновината на императорот
Историјата не' покрсти на полноќните
пирови од монаштвата
и еве стасавме да ти се поклониме
а на лицата испоснички се огласија
далечните бродови на почетокот

ИВАН ВАСИЛЕВСКИ е роден на 10. септември 1947 год. во с. Босилово — Струмичко. Основно образование завршил во родното место, гимназија во Струмица, а Филозофски факултет — група Југословенска литература, во Скопје. Сега работи како новинар во Радио Скопје.

Василевски свои песни објавувал во „Студентски збор“, „Нова Македонија“, „Разгледи“, „Стремеж“ и во други весници и списанија. „Приве во типината“ е прва негова збирка.



СОДРЖИНА

ТИШИНА КОЈА ГОВОРИ 5

СОНЕТИ ЗА ТИШИНата

ЗЕЛЕНАТА ДОЛИНА СПИЕ 9	
ВО ДУШАТА МИ ВОЛУВААТ ЧОВЕЧКИТЕ НАЕЗДИ 10	
КАКО ЦРНА ГАЛИЈА НИЗ НАС ПАТУВА ОЧАЈОТ 11	
НИЗ ЖЕНАТА ПЛОВАТ БРОДОВИ 12	
СМРТТА Е ЛУДА НЕВЕСТА 13	
МРТВА АВРОРА 14	
ГЛАДИЈАТОР 15	
ТАГАТА МИ Е ПЛАТНО 16	
ЛИЦЕТО НА ИКОНАТА (I) 17	
(II) 18	
ПРИВЕВ ВО ТИШИНата (I) 19	
(II) 20	
(III) 21	
ИЗЛЕГОВМЕ ОД РАЈОТ (I) 22	
(II) 23	
КОГА КЕ УМРАМ 24	
ТАА ЛЕЖИ МРТВА 25	
АТЛАНТИДА 26	
АПОКАЛИПСА 27	
ВОДОЧА 28	
КЕ СИ НАПРАВАМ КОЛИБА ВО ТИШИНата 29	

ПОЕМИ ЗА ТИШИНATA

- 1 (ВО ДАЛЕЧНИТЕ БРОДОВИ НА ПОЧЕТОКОТ) 33
- 2 (О ТИШИНО ПРАВСЕЛЕНСКА И НЕСОЗНАЈНА) 35
- 3 (СУДБИНО ОПЛАКАНА ВРЗ ПЛАТНата) 37
- 4 (ПРЕД НАС БИ РЕКА) 40
- 5 (ОД НЕПОЗНАТИ МЕСТА СТАСАА СИЛНИ КАРВАНИ) 42
- 6 (ЦАРОТ ПАНИЧНО ТРГНА ДА СИ ГО БАРА) 44
- 7 (И БИ НАРОД) 47
- 8 (О ПИРАМИДИ ВИСОКИ КЕРКИ НА ПУСТИНАТА) 49
- 9 (ЛЕЛЕ ВЛАДИКО) 51
- 10 (ГИ ЗНАЕШ ЛИ ЗАКОНИТЕ НА ЗВЕЗДОЧЕТИЦИТЕ) 53
- 11 (СУДБИНАТА ЧОВЕКОВА СЕ ПОВТОРУВА ВО КРУГОВИ) 55
- 12 (ЕВЕ ВО ЧЕСТ НА ВИСТИНАТА ДА СЕ КАЖАТ ВИСТИНИТЕ) 58
- 13 (НЕ КАЖУВАЈТЕ НИ ДЕКА ТИШИНата) 60
- 14 (ОД ИСТОК И ОД ЗАПАД ВО ЧЕСТ НА ВИСТИНАТА) 63
- 15 (ОД ИЗГРЕВОТ НА ТИШИНата ДОЈДОА) 66
- 16 (А ЕТЕ БИТИЕТО Е ФАТЕНО) 69
- 17 (ЈА ЗАСПАВМЕ ТИЩИНата ВО ГОРКИТЕ) 72
- 18 (НИСКО Е РОБЈЕТО О НИСКО Е РОБЈЕТО) 76
- 19 (НЕСРЕКО НЕСРЕКО ВО НАС РАЗБУДЕНА) 79
- 20 (СТАРЕШИНО БЕЛОРАЗУМЕН — ГОДИНИТЕ НИ ЗЕЛЕНИ) 83

ИВАН ВАСИЛЕВСКИ (БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА) 90

ИВАН ВАСИЛЕВСКИ: „ПРИВЕВ ВО ТИШИНата“ * Рецензент: ЧЕДО ЈАКИМОВСКИ * Нацрт на корицата ЉУДЧО АПОСТОЛОВ * Издавач: Самоуправна интересна заедница на културата, Струмица * Печатено во печатницата „Благој Мучето“ — Струмица, во мај 1977 година
Тираж 2000 примероци.

